

"Скулптури на новото време 2013"

Во галеријата на Центарот е отворена биеналната скулпторска изложба "Скулптури на новото време 2013" (27.9.2013 - 10.10.2013), на која се изложени скулптури од 19 уметници од Македонија, меѓу кои и на петмина прилепчани.

{AG}novovreme{/AG}

На изложбата се претставуваат:

Александра Богоеска - "Девојка", камен, 30x30x9, 2012 - Прилеп

Марјан Стојаноски - "Јас и ти", дрво, 38x86x20, 2012 - Прилеп

Влатко Зафирковски - "Девојче", дрво и метал, 34x10x35, 2010

Ристо Станковски - " Далечина ", комб.34x34x34, 2013

Александар Јанев - " Скулптура 1 " - дрво, метал, 20x20x52, 2011

Јордан Јанев - "Танцхерка ", дрво,метал, 10x10x52, 2002

Маја Танева - "154 ", калај, сајла, комб., 17x23x16, 2013

Беди Ибрахим - "Карма", комб.26x10x10, 2013

Нела Јанковска - " Вресок", комб. 43x23x15, 2012

Ангел Коруновски- "24", мермер и гранит, 24x30x13, 2013

Сашо Саздовски - " Премин " , мермер, 10x10x24, 2013

Бранко Величковски - "Неготинка ", теракота, 36x14x18, 2006

Горан Ѓорев - "Зближување", мермер, 47x10x15, 2011

Емил Солески - " Дувло", алуминиум, 30x30x30, 2013 -Прилеп

Атанас Атанасоски - " Цик-цак орнамент ", мермер, 22x22x22, 2013 - Прилеп

Томе Бундевски - "Енигма на љбовта", мермер, 40x28x15, 2013

Влатко Николоски - " Дуализам ", мермер и лискун, 27x27x45, 2013 - Прилеп

Димитар Самарџиев - "Жена ", бронза и дрво, 46x35x20, 2013

Стојче Тоциновски - "Гитарист ", бронза, 20x17x14, 2005

... "Менуването на просторот во којшто се движиме и делуваме отсекогаш бил предизвик за креативни автори коишто без оглед на радикалноста биле спремни да ги споделат своите идеи со пошироката публика. Ништо не е толку моќно во просторот како што е оригинална авторска скулптура којашто прави конекција помеѓу гледачот, авторот, просторот и времето. Можеби на оваа изложба ќе препознаете токму такво дело што ќе ве освои на прв поглед...вели Роберт Цветковски, историчар на уметноста, од ЦК од Куманово.